

Македонските политичари, иако задоцнето, сепак конечно решија да се позанимаваат со она од што зависи нашето интегрирање во европското семејство. Меѓутоа, прашање е дали до 30 септември, крајниот рок кога Европската комисија ќе го затвори извештајот за Македонија, народните избраници ќе ги донесат потребните закони за да добиеме позитивни препораки. Доколку извештајот биде негативен, никој нема да ни биде виновен, напротив вината треба да ја најдеме во самите себе, зашто премногу време изгубивме за небитни работи.



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

власта и опозицијата се зголемуваа... А недостатокот на дијалог меѓу позицијата и опозицијата ни го поткопа имиџот на државава. Народните избраници, иако веќе одамна знаеја од кои закони зависи нашето европско интегрирање, за што беа и предупредени од меѓународната заедница, изгубија премногу време за нешто што не е дел од европската агенда. Со денови дискутираа за Изборниот законик, а важно им беше кој колку повеќе навреди ќе смисли за да каже за некој закон кој бил нечиј каприц. Како свесно да забораваа дека погледите на меѓународната заедница се вперени во нив и дека таа го следи секој нивен чекор. Всушност, европските пријатели многу подобро ја знаат ситуацијата во државата Македонија и од нас самите. Затоа и не би требало да бидеме многу изненадени од препораките кои ќе ги добиеме во ноември.

Во една прилика европретставникот Ерван Фуере посочи дека не може да предвиди што сè ќе содржи извештајот на ЕК за напредокот на Македонија, но нè предупреди дека во него ќе се нагласи потребата од континуитет, особено за јавната администрација од која ќе зависи соодветното применување на законите и чии државни службеници

исполни. Кој тогаш ќе ни биде виновен ако се реализира нешто што е на штета на нашава држава? Иако постојано има оправдувања дека нема условувања и притисоци, вистината е дека уцените отсекогаш се вообичаена појава. Но, сме се фатиле на орото, па сега ќе ги играме чекорите кои ни ги одредуваат европските пријатели, зашто во спротивно можат да нè исфрлат од играта.

"Ние сметаме дека има атмосфера, односно постојат можности, меѓутоа проблемот е во недостатокот на политичка волја кај парламентарното мнозинство, да се пронајде излез од ситуацијата, поради нивното инсистирање кадрите да бидат под политичка контрола на мнозинството", изјави Ермира Мехмети, ДУИ.

И европретставникот Ерван Фуере предупреди за неопходноста од судските реформи.

За меѓународната јавност беше нелогично што претседателот и премиерот не можат да седнат и како возрасни луѓе да го решат отвореното прашање со Судскиот совет. На крај на маса успеаја да го стават предлогот на претседателот Црвенковски - по пат на елиминација од 35 кандидати да се утврдат

# ПО ДРУМ ОДИМЕ ЗА БРИСЕЛСКИ ШИ

Во предвечерјето на затворањето на септемврскиот извештај за Македонија, македонските политичари го трчаат последниот круг од маратонот наречен позитивни препораки за иднината на нашава држава. Ни сервираат раздвижување на политичката сцена, се организираат и бројни трибини посветени на нашиот пат кон Европската унија, кои има најголеми шанси да се покажат како презадоцнети и непродуктивни, затоа што резултатите од нив се муабети во ветер и магла, верглање по стоти пат на едни исти работи, наместо преземање конкретни чекори. Но, како и во сè, така и во политиката, нашиве политичари реагираат пост фестум. Во последен момент решија да се позанимаваат со иднината на својата држава, при тоа заборавајќи дека Европа ќе го вреднува секој наш чекор, односно таа нема така лесно да ја заборава политичката блокада на целиот систем. Работите не се решаваат во 12 и 5! Всушност, и да ги исполниме бараните задачи, меѓународниот фактор тешко дека ќе заборава што се случуваше во изминатиот период. Цела година судските реформи ни беа во застој. Собранието се занимаваше со несуетински закони... Некои од институциите во државата меѓу себе лошо кохабитираа... Конфликтите меѓу

ќе можат да ги развиваат кариерите врз основа на заслуги и компетенции, а не врз основа на партиска и политичка програма.

## ВОЛЈА

Сепак, и покрај добрата волја работите да се тргнат од мртва точка, суетите на политичарите сè уште работат, па во последен момент се оди во насока да се добие што е можно повеќе, односно на мала врата да се протурка свој човек, или свое решение. Иако навидум се чини дека се воспостави некаков консензус меѓу политичките партии ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ и ДПА, барем кога станува збор за Судскиот совет, повторно има условувања, овој пат, од ДУИ, која за да ја даде својата поддршка најверојатно од премиерот Никола Груевски ќе бара да го гарантира остварувањето на "Мајскиот договор", затоа што ако нешто ѝ е ветено сигурно во оваа партија очекуваат и тоа да им се

7, а потоа за 5 да се гласа во Собранието. Што ќе се случува во законодавниот дом кога оваа точка ќе се стави на дневен ред може само да се претпостави.

Но, проблемот не е само Судскиот совет. Проблеми има и во надворешната политика. По долги натезања на релација шеф на држава - шеф на извршна власт, конечно премиерот се согласи со предлогот на претседателот - испразнетите амбасадорски места да бидат пополнети со професионални дипломати. Дали тоа значи дека конечно по девет месеци од стапувањето во сила на Законот за надворешни работи, според кој две третини од амбасадорите треба да бидат професионалци, ќе профункционира? И да е така сè уште остануваат испразнети 14 дипломатски претставништва. Сепак, во целата оваа ситуација се отвора едно друго прашање - тоа е дека во моментот најголем дел од македонските амбасадори во светот се кадри блиски до СДСМ и до ДУИ. Што ќе се случува со кадрите на владејачката коалиција?

# СПАНКОВЦИ" СЕ БУДАТ ПРЕД ПОСЛЕДНИОТ



**КАКВИ ШТО СМЕ МОЖЕБИ И ЌЕ НЌ ОДНЕСАТ ДО ЕУ! НО, ДАЛИ ЕВРОПА ЌЕ ГИ ОТВОРИ ПОРТИТЕ И ЌЕ НАЈДЕ ЗАЕДНИЧКИ ЈАЗИК СО ВАКВИ ПОЛИТИЧКИ "МАРАТОНЦИ"?**

## , ДРУМ БАРАМЕ, НИ ПРАШУВАМЕ!

"Ќе користиме максимум од она што се расположливи ресурси, иако имавме и други комбинации и во тие комбинации имаше претставници од МНР, неколку беа од МНР и во првичната листа, но сега ќе го искористиме тоа што максимум ни е на располагање во моментот", изјави Груевски.

### ОДГОВОРНОСТ

Без оглед на ситуацијата во која се наоѓа државата, постои апсолутен консензус во однос на прашањето за пристапување на Република Македонија во ЕУ и во НАТО. Со тоа се согласуваат и граѓаните и политичките партии, но за да се оствари оваа стратемиска агенда, неопходен е конструктивен дијалог меѓу сите политички партии. Одговорноста за тоа е во партиите и од позицијата и од опозицијата, кои треба да демонстрираат политичка волја и преку практикување на конструктивниот политички дијалог заеднички да рабо-

тат на агендата за ЕУ. Но, дали ќе ја реализираме таа агенда? Списокот на она што ние треба да го направиме за тие да ни ги отворат вратите - е долг. Пред сè, треба да донесеме 23 закони, меѓу кои оние за Јавното обвинителство и за Советот на јавни обвинители, а и да го докомпетираме Судскиот совет. Владиното мнозинство се надева дека до 30 септември Собранието ќе ги донесе потребните закони. Силвана Бонева, ВМРО-ДПМНЕ, е оптимист и како што вели станува збор за заеднички интерес, па доколку се сака може сè да се постигне.

"Со Судскиот совет ќе почнеме веднаш штом ќе се постигне договор во Клубот на пратениците, а потоа и со законите за Јавното обвинителство и со другите закони со знакот на ЕУ. Мислам, ако имаме политичка волја и доколку порационално го користиме времето во Собранието, да не одиме тенденциозно со долги говори и онолку колку што може да се редуцира бројот на дис-

кутанти по секој амандман, нема да има проблем да завршиме до 30 септември", изјави Бонева.

За критиките дека непотребно се трошело време на Изборниот законик, таа изјавува дека овие измени се резултат на сите случувања во Собранието, поврзани со судските реформи. Јани Макрадули, СДСМ, вели дека владејачката партија води "инает-политика" и тврдоглаво одбивала да ги уважи укажувањата од опозицијата, сè додека истото не го кажале и странските дипломати.

"Опозицијата 20 дена зборува дека Изборниот законик не е од европската агенда, тие нè убедуваат дека е така. Но, кога тоа ќе го каже претставникот на Европската комисија, тогаш ВМРО-ДПМНЕ почнува да го менува ставот. ВМРО-ДПМНЕ нема капацитет и не сака да работи на европската агенда, па некој ќе мора да ја понесе одговорноста за овие изгубени денови за Изборниот законик. Скептичен сум дека до крајот на месецов ќе стасаме да ги донесеме европските закони. Владата е во хаос, има доставено два закона за јавни набавки различни според текстот и големината, па нејасно е од кој ќе почнат", вели Макрадули.

И Андреј Жерновски, ЛДП, потенцира дека на европските закони требало да се работи многу порано, а не тоа да се прави во последната седмица пред добивањето на извештајот на Европската комисија.